

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДООЕЛ Куманово, Уп 1 бр.02-1213 од 18.12.2015 година, доуредено на 05.01.2016 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-465/2 од 22.01.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 03-та седница одржана, на 22.01.2016 година донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДООЕЛ Куманово, и тоа: за пренесување на дел од уделот во износ од 33,3% од основната главнина од физичкото лице Ивана Петровска, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. „[REDACTED]“ бр. [REDACTED], на физичкото лице Ристо Илиевски, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. „[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДООЕЛ Куманово, по извршената промена, наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДООЕЛ Куманово, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура, бр.01-5739/1 од 19.11.2014 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп 1 бр.02-1213 од 18.12.2015 година, доуредено на 05.01.2016 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДООЕЛ Куманово.

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДООЕЛ Куманово, не се создава недозволена медиумска концентрација односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по поднесеното Известување за промена на сопственичка структура Уп 1 бр.02-1213 од 18.12.2015 година, доуредено на 05.01.2016 година, Советот на

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

Уп 1 Бр.02-1213
22.01.2016 година
С к о п ј е

**Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,**

**Претседател на Совет,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.**

Упатство за правно средство: Против оваа одлука, радиодифузерот доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.

Доставено до:

1. Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДООЕЛ Куманово;
2. Секторот за стратешко планирање и авторски права;
3. Секторот за правни и економско-финансиски работи;
4. Назначеното лице во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за водење на уписникот Уп 1.